



СЛУЖБ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕ

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, односно, хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Отгласи според тарифата — Жиро сметка кај Службата на општествено књиговодство 65802 693-1125

Четврток, 18 јули 1974

БЕЛГРАД

БРОЈ 35

ГОД. XXX

Цена на овој број е 16 динари. — Претплата за 1974 година изнесува 350 динари. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошта Фах 226. — Телефони: централа 650-135; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; Телекс 11758.

654.

Врз основа на член 29 став 2 од Законот за амортизација на основните средства на основните организации на здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/74), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА РАБОТАТА ВО СМЕНИ, ОДНОСНО ЗА ИНТЕНЗИТЕТОТ НА КОРИСТЕЊЕТО НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА КОЈ МУ ОДГОВАРА НА КОРИСТЕЊЕТО НА СРЕДСТВАТА ВО ОДРЕДЕН БРОЈ СМЕНИ

1. Основната организација на здружениот труд работи во две смени, односно ги користи основните средства во две смени, ако со општ акт воведо работа во две смени и ако основните средства ги користат од 3.000 до 5.000 работни часови во годината за која ја пресметува амортизацијата.

Основната организација на здружениот труд работи во три или повеќе смени, односно основните средства ги користи во три или повеќе смени, ако со општ акт воведо работа во три или повеќе смени и ако основните средства ги користат над 5.000 работни часови во годината за која ја пресметува амортизацијата.

2. Во работните часови од точка 1 на оваа одлука е вклучено и времето за подготвување на основните средства за работа и времето за редовно одржување на основните средства во текот на траењето на работата.

3. Фондот на работните часови врз основа на кои се одредува дека основните средства се користени во две смени, односно во три или повеќе смени се утврдува при составувањето на конечната годишна пресметка на амортизацијата врз основа на спецификацијата која е составен дел од таа пресметка.

При пресметувањето на фондот на работни часови, основните средства се класифицираат во групи според член 28 од Законот за амортизација на основните средства на основните организации на здружениот труд (во понатамошниот текст: Законот).

4. Како основни средства што се користат во две смени, односно во три или повеќе смени и основни средства што се користат со интензитет на работата кој ѝ одговара на работата во две смени, односно на работата во три или повеќе смени се сметаат основните средства од чл. 28 на Законот, што ги исполнуваат условите утврдени во оваа одлука.

5. Ако опремата во целост или во претежен дел (повеќе од 50%) е користена за работа во две смени, односно за работа во три или повеќе смени се смета дека за работа во две смени, односно за работа во три или повеќе смени се користени и градежните објекти (згради, простории) во кои е сместена опремата.

6. Како основни средства што според интензитетот на користењето се издначуваат со основните средства кои се користат за работа во две смени, се сметаат следните основни средства:

Реден број	Назив на основните средства, со повикување на броевите од Номенклатурата	Реден број на групата на средства од чл. 28 на Законот	Годишна стапка на амортизацијата која се зголемува за 25%
1	2	3	4
1	Оперативни површини за прифаќање и отпремање стоки, кои се отворени за работа повеќе од 12 часа а помалку од 20 часа дневно:		
	а) природни (127-41)	7а	1
	б) изградени (117-6, 127-42-43 и 128-5)	7б	2
2	Аеродромски маневарски површини (122-11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17) на аеродроми отворени за јавен воздушен сообраќај просечно над 12 часа, а помалку од 20 часа дневно	8	1
3	Тунели и галерии на железнички пруги (123) чија превозна сила е искористена со над 1,250.000 до 5,000.000 бруто тонски километри по километар пруга годишно	16	1,5
4	Мостови, вијадукти и надвозници на железнички пруги (124) чија превозна сила е користена со над 1,250.000 до 5,000.000 бруто тонски километри по километар пруга годишно:		
	а) челични, камени и бетонски, со столбови или без столбови	17а	2
	б) дрвени	17б	14
5	Железнички пруги чија превозна сила е искористена со над 1,250.000 до 5,000.000 бруто тонски километри по километар пруга годишно:		

1	2	3	4	1	2	3	4
	а) долни строј (125-1)	18а	1,5	16	Бродови туркачи за внатрешна пловидба, моторни (645)	50б	4
	б) горни строј (125-2, 3 и 9)	18б	3	17	Патнички и патничко-товарни бродови (631)	51а	3
6	Далноводи (131) ако се под напон повеќе од 12 часа, а помалку од 20 часа дневно:			18	Бродови за превоз во поморскиот сообраќај (траекти и ferryboat-и) ако работат во медитеранската пловидба	51б	3
	а) со челични столбови и со столбови од армиран бетон напон до 110 kV	21а	3	19	Бродови за превоз на течни товари и гасови — танкери, без оглед на тонажата, ако работат во медитеранската пловидба	51г	5
	б) со челични столбови и со столбови од армиран бетон напон над 110 kV	21б	2	20	Бродови за растурени суви товари и мешовити бродови, како и бродови за специјални намени (bulk-carrieri, OBO-carrieri, O-carrieri и сл.) без оглед на тонажата ако работат во медитеранската пловидба	51д	5
	в) со дрвени столбови	21в	5	21	Бродови за превоз на контејнери, вклучувајќи RO-RO и LASH бродови и бродови ладилници, без оглед на тонажата, ако работат во медитеранската пловидба	51е	4
7	Воздушна мрежа со трансформатори под 10 kV (132-1, 2 и 3), ако се под напон повеќе од 12 часа а помалку од 20 часа дневно	22	6	22	Линиски бродови до 2.000 BRT, ако работат во медитеранската пловидба	51е	4
8	Кабелски водови на јака струја (132-4, 5), ако се под напон повеќе од 12 часа а помалку од 20 часа дневно	23	4	23	Линиски бродови од 2.000 BRT и повеќе, ако работат во медитеранската пловидба	51ж	4
9	Пренос на електрична енергија ако се користи повеќе од 12 часа а помалку од 20 часа дневно	72	5	24	Товарни бродови за општа намена — трамперии од 2.000 BRT и повеќе, ако работат во медитеранската пловидба	51с	4
10	ТТ-линии (133), ако се користат повеќе од 12 часа а помалку од 20 часа дневно:			25	Товарни бродови за општа намена — трамперии од 1.001 до 2.000 BRT, ако работат во медитеранската пловидба	51з	4
	а) кабли и кабелска канализација	24а	4	26	Телеграфски и радиоуреди (681), ако се во употреба повеќе од 12 часа а помалку од 20 часа дневно	55	8,5
	б) меѓумесни, месни и ПАЗ линии	24б	6,2	27	Високофреквентни ТТ уреди (682), ако се во употреба повеќе од 12 часа а помалку од 20 часа дневно	56	7,2
11	SS-линии и SS-канализации (134), ако се користат повеќе од 12 часа а помалку од 20 часа дневно	25	3	28	Телефонски централи и апарати (683), ако се во употреба повеќе од 12 часа а помалку од 20 часа дневно	57	6,7
12	Тролејбуси (661-1) кои преминуваат 45.000 до 70.000 km годишно	40	10				
13	Трамваи (661-2, 3 и 4) кои преминуваат од 50.000 до 70.000 km годишно	41	3				
14	Автомобили кои преминуваат од 50.000 до 80.000 km годишно:						
	а) патнички (662-1)	42а	15				
	б) санитарски и теренски возила (662-1)	42б	15				
	в) автобуси и приколки (663)	42в	15				
	г) камиони и приколки (664)	42г	15				
15	Автобуси во градски сообраќај што преминуваат 50.000 до 75.000 km годишно	42в	15				

1	2	3	4	1	2	3	4
29	Други средства за ПТТ врски (684 и 689), ако се во употреба повеќе од 12 часа а помалку од 20 часа дневно	58	6,3	а) челични, камени и бетонски, со столбови или без столбови	17а	2	
				б) дрвени	17б	14	
30	Опрема и уреди на луки, пристаништа и на складишта, што се користат просечно повеќе од 12 часа а помалку од 20 часа дневно:			5 Железнички пруги чија превозна сила е искористена со над 5,000.000 бруто тонски километри по километар пруга годишно:			
	а) мостни и портални дигалки и постројки	98а	6	а) долни строј (125-1)	18а	1,5	
	б) подвижна механизација	98б	12	б) горни строј (125-2, 3 и 9)	18б	3	
	в) друга опрема и уреди	98в	6,2	6 Контактна мрежа на магистрални електрифицирани железнички пруги чија превозна сила е искористена со над 5,000.000 бруто тонски километри по километар пруга годишно	19	3,3	
7. Како основни средства што според интензитетот на користењето се издначуваат со основните средства кои се користат за работа во три или повеќе смени, се сметаат следните основни средства:				7 Далноводи (131), ако се под напон над 20 часа дневно:			
Реден број	Назив на основните средства, со повикување на броевите од Номенклатурата	Реден број на групата на средства од чл. 28 на Законот	Годишна стапка на амортизацијата која се зголемува за 50%	а) со челични столбови и со столбови од армиран бетон напон до 110 kV	21а	3	
				б) со челични столбови и со столбови од армиран бетон напон над 110 kV	21б	2	
				в) со дрвени столбови	21в	5	
1	Оперативни површини за прифаќање и отпремање стоки, кои се отворени за работа над 20 часа дневно:			8 Воздушна мрежа со трансформатори под 10 kV (132-1, 2 и 3), ако се под напон над 20 часа дневно	22	6	
	а) природни (127-41)	7а	1	9 Кабелски водови на јака струја (132-4, 5), ако се под напон над 20 часа дневно	23	4	
	б) изградени (117-6; 127-42-43 и 128-5)	7б	2	10 Пренос на електрична енергија, ако се користат над 20 часа дневно	72	5	
2	Аеродромски маневарски површини на аеродроми отворени за јавен воздушен сообраќај над 20 часа дневно	8	1	11 ТТ-линии (133), ако се користат над 20 часа дневно:			
				а) кабли и кабелска канализација	24а	4	
3	Тунели и галерии на железнички пруги (123) чија превозна сила е искористена со над 5,000.000 бруто тонски километри по километар пруга годишно	16	1,5	б) меѓумесни, месни и ПАЗ линии	24б	6,2	
4	Мостови, вијадукти и надвозници на железнички пруги (124) чија превозна сила е искористена со над 5,000.000 бруто тонски километри по километар пруга годишно:			12 SS-линии и SS-канализации (134), ако се користат над 20 часа дневно	25	3	
				13 Тролејбуси (661-1), кои преминуваат повеќе од 70.000 km годишно	40	10	
				14 Трамваи (661-2, 3 и 4) кои преминуваат повеќе од 70.000 km годишно	41	3	

1	2	3	4	1	2	3	4
15	Автомобили кои преминуваат повеќе од 80.000 km годишно:			24	Линиски бродови од 2.000 BRT и повеќе, ако работат во прекуморска пловидба	51ж	4
	а) патнички (662-1)	42а	15	25	Товарни бродови за општа намена — трамперии од 2.000 BRT и повеќе, ако работат во прекуморска пловидба	51с	4
	б) санитарски и теренски возила (662-1)	42б	15	26	Товарни бродови за општа намена — трамперии од 1.001 до 2.000 BRT, ако работат во прекуморска пловидба	51з	4
	в) автобуси и приколки (663)	42в	15	27	Телеграфски и радиоуреди (681), ако се во употреба над 20 часа дневно	55	8,3
	г) камиони и приколки (664)	42г	15	28	Високофреквентни ТТ-уреди (682), ако се во употреба над 20 часа дневно	56	7,2
16	Автобуси во градски сообраќај кои преминуваат повеќе од 75.000 km годишно	42в	15	29	Телефонски центриали и апарати (683), ако се во употреба над 20 часа дневно	57	6,7
17	Локомотиви, тендери, моторни електрични возови (621), кои во текот на годината се во употреба повеќе од 5.000 работни часови:			30	Други средства за ПТТ врски (684 и 689), ако се во употреба над 20 часа дневно	58	6,3
	а) локомотиви парни (621-1-2 и 3)	46а	5	31	Опрема и уреди на луки, пристаништа и на складишта, кои се користат просечно повеќе од 20 часа дневно:		
	б) локомотиви електрични, дизел и бензински (621-4, 5 и 7)	46б	6		а) мостни и портални дигалки и постројки	98а	6
	в) возови моторни и електрични (621-8)	46в	7		б) подвижна механизација	98б	12
	г) друго (621-9)	46г	5		в) друга опрема и уреди	98в	6,2
18	Железнички коли (622, 623, 624 и 626), патнички коли, кушет-коли, коли за спиење и ручање, товарни вагони и други железнички коли, кои во текот на годината се во употреба повеќе од 5.000 работни часови	47	5	8. Основната организација на здружениот труд што основните средства ги користи за работа во две смени и за работа во три или повеќе смени, односно со интензитет на работа кој ѝ одговара на работата во две смени и на работата во три или повеќе смени, должна е да обезбеди евиденција врз основа на која се утврдуваат податоците за работата на основните средства во смени.			
19	Бродови за превоз во поморски сообраќај (траекти и ferryboat-и) ако работат во прекуморска пловидба	51б	3	За периодот јануари—септември 1974 година основната организација на здружениот труд, која нема евиденција за користењето на основните средства во смисла на оваа одлука ќе утврди со своја одлука како се користени основните средства во тој период.			
20	Бродови за превоз на течни товари и гасови — танкери, без оглед на тонажата, ако работат во прекуморска пловидба	51г	5	9. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.			
21	Бродови за растурени суви товари и мешовити бродови, како и бродови за специјални намени (bulk-carrieri, OBO-carrieri, O-carrieri и сл.), без оглед на тонажата, ако работат во прекуморска пловидба	51д	5	Е. п. бр. 385			
22	Бродови за превоз на контејнери, вклучувајќи RO-RO и LASH бродови и бродови ладилници, без оглед на тонажата, ако работат во прекуморска пловидба	51ѓ	4	11 јули 1974 година			
23	Линиски бродови до 2.000 BRT, ако работат во прекуморска пловидба	51е	4	Белград			
				Сојузен извршен совет			
				Претседател,			
				Џемал Биедиќ, с. р.			

655.

Динари

Врз основа на член 31 став 1 во врска со член 28 точка 1 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНИТЕ ЦЕНИ ЗА МАСЛО ЗА ЈАДЕЊЕ И ЗА МАСЛЕНИ САЧМИ И ПОГАЧИ

1. Во Одлуката за одредување на максималните цени за масло за јадење и за маслени сачми и погачи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/73) во точка 1 одредбите под 4 и 5 се менуваат и гласат:

- „4) за маргарин над постојната цена 4,62 дин/kg
5) за растителна мрсотија:
а) во лименки од 1 kg 17,31 дин/kg
б) во лименки од 2 kg 16,76 дин/kg
в) во лименки од 3 kg 15,96 дин/kg
г) во лименки од 5 kg 15,61 дин/kg
д) во лименки од 7 kg 15,11 дин/kg.“

По одредбата под 6 се додаваат четири нови одредби, кои гласат:

- „7) комл — растителна маст 21,85 дин/kg
8) шортенинг за кекс NZ-2 10,42 дин/kg
9) шортенинг за вафли V-4 14,51 дин/kg
10) шортенинг за овошни слатки VK 13,33 дин/kg.“

2. По точка 3 се додава нова точка 3а, која гласи:

„3а. Цените од точка 1 под 7 до 10 на оваа одлука важат при постојните услови за продажба.“

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 387

11 јули 1974 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биедиќ, с. р.

656.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за компензација на производителите на вештачки губриња во 1974 и 1975 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/73 и 21/74), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ И ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ДАВАЊЕ КОМПЕНЗАЦИЈА НА ИМЕ РАЗЛИКА ВО ЦЕНАТА НА ВЕШТАЧКИТЕ ГУБРИЊА

1. Во Одлуката за износот и за условите за давање компензација на име разлика во цената на вештачките губриња („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/73) точка 2 се менува и гласи:

„2. Компензацијата од оваа одлука се одобрува по еден килограм активна хранлива материја во следните износи:

- | | Динари |
|---|--------|
| 1) кај азотните губриња од домашно производство — за 1 kg активна хранлива материја N ————— | 1,22 |
| 2) кај фосфорните губриња од домашно производство — за 1 kg активна хранлива материја P ₂ O ₅ ————— | 1,17 |

3) кај мешаните и комплексните губриња од домашно производство — за 1 kg активна хранлива материја, и тоа:

N —————	1,22
P ₂ O ₅ —————	1,17
K ₂ O —————	0,40

За мешаните и комплексните губриња од одредбата под 3 на став 1 на оваа точка компензацијата се исплатува и на име трошоци на производството во следните износи:

- 1) кај мешаните губриња — за 1 t — 60 динари
2) кај комплексните губриња за 1 t 91 динар.

2. Во точка 4 став 1 зборовите: „За вештачките губриња“ се заменуваат со зборовите: „За азотните и фосфорните губриња“, а по бројот: „2“ се додаваат зборовите: „став 1“.

По став 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„За калиумовите губриња што се увезуваат компензацијата се одобрува во височина од 0,40 динари за 1 kg активна хранлива материја, така што цената за купувачите од точка 1 на оваа одлука да изнесува 1,619 динари за 1 kg активна хранлива материја.“

Во досегашниот став 4, кој станува став 5 зборовите: „од став 2“ се заменуваат со зборовите: „од ст. 2 и 4“.

3. Компензацијата ќе се исплатува за сите количини вештачки губриња продадени и испорачани од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, а до износот на средствата обезбедени за оваа намена во Буџетот на федерацијата за 1974 година.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 386

11 јули 1974 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биедиќ, с. р.

657.

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за вршење на внатрешните работи од надлежноста на сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/71), сојузниот секретар за внатрешни работи пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ОВЛАСТЕНИТЕ СЛУЖБЕНИ ЛИЦА НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Образецот на легитимацијата што им се издава на работниците на посебни должности во Сојузниот секретаријат за внатрешни работи (во понатамошниот текст: службена легитимација) содржи:

1) на првата страна од кориците, на врвот натпис: „СФР Југославија“ — со латиница и кирилица и „ССВР“ на сите јазици и писма на народите на Југославија. Насреде е втиснат грбот на СФРЈ, а под грбот називот: „СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА“;

2) на првата внатрешна страна место за: фотографија во големина 2,5×3 cm; запишување на името и презимето на овластеното лице на кое му се издава службената легитимација, на регистарскиот број и датумот на издавањето; ставање отпечаток на службениот печат и потпис на лицето овластено за издавање на службената легитимација. На оваа страна се отпечатени ознаката на серијата и серискиот број на службената легитимација;

3) на втората внатрешна страна се отпечатени на јазиците на народите на Југославија овластувањата на работникот на Сојузниот секретаријат за внатрешни работи (во понатамошниот текст: Сојузниот секретаријат) на кого му се издава службената легитимација.

Член 2

Образецот на службената легитимација е во кожен повез темносиња боја, во големина $6 \times 9,5$ cm.

Член 3

Текстот на првата внатрешна страна од службената легитимација се печати и на неа се запишуваат податоците на српскохрватски јазик, со латиница.

Член 4

За издадените службени легитимации на работниците на Сојузниот секретаријат се води евиденција.

Евиденцијата за издадените службени легитимации содржи: презиме и име на лицето на кое му е издадена службената легитимација; регистарски број, датум на издавањето, ознака на серијата и сериски број на службената легитимација и рубрика за забелешки.

Член 5

Ако работникот на Сојузниот секретаријат ќе ја загуби службената легитимација или на друг начин ќе остане без неа, должен е веднаш, а најдоцна во рок од три дена од денот на исчезнувањето на службената легитимација, да го извести за тоа непосредниот старешина.

Член 6

Работникот на Сојузниот секретаријат на кого ќе му престане работниот однос или кој ќе биде распореден на работно место на кое не мора да има службена легитимација, должен е да ја предаде службената легитимација при приемот на решението за престанување на работата, односно на решението за распоредување на друго работно место.

Член 7

Службените легитимации издадени според поранешните прописи ќе се замснат со службените легитимации предвидени со овој правилник најдоцна до 31 декември 1974 година.

Член 8

При приемот на службената легитимација издадена според одредбите од овој правилник, работникот ја предава службената легитимација издадена според поранешните прописи.

Одземените службени легитимации ќе ги уништи комисија, чии членови ги именува сојузниот секретар за внатрешни работи или од него овластен функционер во Сојузниот секретаријат.

Член 9

Образецот на службената легитимација е отпечатен кон овој правилник и е негов составен дел.

Член 10

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за легитимациите на овластените службени лица во органите на внатрешните работи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/67).

Член 11

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П-бр. 22-28/31
28 јуни 1974 година
Београд

Сојузен секретар
за внатрешни работи,
Фрањо Херлевиќ, с. р.

(прва страна на кориците)

SFR JUGOSLAVIJA
СФР ЈУГОСЛАВИЈА

SSUP — CCUP
ZSNZ — CCBP

(ГРЕ НА СФРЈ)

СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА

(прва внатрешна страна)

Регистарски
број _____

Ознака на серијата и
сериски број _____

Име _____

Презиме _____

(Датум на издавањето)

(потпис на овластеното
лице)

(М.П.)

(втора внатрешна страна)

ОВЛАСТУВАЊЕ

Имателот на оваа легитимација е овластен, во случаите предвидени со закон, да легитимира граѓанин и да го приведе до надлежниот орган, да влезе во туѓ стан и други простории, да се задржи во нив и да изврши претрес без наредба од надлежниот орган, да носи огнено оружје и да го употреби, да се послужи со туѓо сообраќајно средство и средство за врска.

658.

Брз основа на член 6 ст. 1 и 4 од Законот за техничките нормативи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65, 55/69 и 13/73), во согласност со сојузниот секретар за труд и социјална политика, сојузниот секретар за стопанство пропишува

П РА В И Л Н И К**ЗА ТЕХНИЧКИТЕ НОРМАТИВИ ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ И ИЗВЕДУВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИ ПРИКЛУЧОЦИ И ОРМАНИ ВО ЗГРАДИ****1. ОПШТИ ОДРЕДБИ****Член 1**

Со овој правилник се одредуваат техничките нормативи за проектирање и изведување нисконапонски електрични приклучоци и ормани во згради напојувани од нисконапонски електрични мрежи со називен напон 380/220 V.

Член 2

Одредбите од овој правилник не се однесуваат на:

- 1) згради и објекти во состав на рудници, дневни копови, каменоломи и сл.;
- 2) градилишта (згради и објекти во градба);
- 3) згради и објекти во состав на електроенергетски постројки;
- 4) згради и објекти во состав на рафинерии, погони за производство на експлозив и сл.

Член 3

Куќниот приклучок треба да се проектира и изгради така што да се обезбеди исправна работа на приклучокот и на соодветната нисконапонска мрежа, а да не се загрози животот на луѓето, на живот-

ните и да не се доведе во опасност имотот. Куќниот приклучок не смее штетно да влијае врз соседните објекти и други инсталации.

Член 4

Материјалите, приборите и уредите за куќен приклучок мораат да ги исполнуваат условите предвидени со важечките југословенски стандарди. Ако стандарди не се донесени, можат да се користат соодветни странски стандарди, прописи и препораки што им одговараат на современите технички достигнувања.

Член 5

На куќниот приклучок треба да постои место на кое може еднострано и брзо да се издвои електричната инсталација на зградата од нисконапонската мрежа.

Член 6

Ако зградата има хидрофор, нужно светло, сигурносно обезбедување од крајби, лифт и сл., мора да постои можност да се исклучи другата електрична инсталација на зградата едноставно и брзо, а да не се исклучуваат тие уреди.

Член 7

Меѓусебното врзување на одделни спроводници на куќен приклучок (надворешен и внатрешен приклучок) и со спроводници на нисконапонска мрежа и на електричната инсталација на зградата треба да се изведува според важечкиот југословенски стандард JUS N.C0.010.

Член 8

Растојанието на водовите на куќниот приклучок од телекомуникационите водови и заштитата на тие водови треба да се изведува според важечките технички прописи.

Член 9

Изразите, употребени во овој правилник, ги имаат следните значења, и тоа:

- 1) куќниот приклучок е куп водови и уреди, што ги поврзуваат електроенергетските инсталации во зграда со нисконапонската електрична мрежа;
- 2) надворешниот кабелски куќен приклучок го сочинуваат кабелот и кабелската глава, завршетокот или чаталестата спојница од нисконапонската мрежа па до приклучната кабелска кутија, вклучувајќи ги и кабелската глава и завршетокот во кабелската приклучна кутија, како и кутијата. Ако надворешниот кабелски приклучок се завршува во разводен орман на електричната инсталација на зграда, нему му припаѓа и соодветното разделно место (на пример, осигурувачи во разводен орман на зграда);
- 3) надворешниот надземен куќен приклучок го сочинуваат надземниот вод од нисконапонската мрежа до изолаторите на зградата (на покривен носач, конзола или зграда) и тие изолатори.

Надворешниот надземен куќен приклучок изведен со спроводници слични на кабел или со самоносив спроводник или со кабел, односно со самоносив кабелски сноп го сочинуваат водот од нисконапонската мрежа до приклучната кутија и кутијата. Ако надворешниот приклучок се завршува во разводен орман на електрична инсталација на зграда, нему му припаѓа и соодветното разделно место (на пример, осигурувачи во разводен орман на зграда);

- 4) внатрешниот куќен приклучок е дел од куќниот приклучок што го поврзува надворешниот ку-

кен приклучок со електричната инсталација на зградата, а се завршува пред уредот за мерење електрична енергија;

5) нисконапонската електрична мрежа е мрежа која служи за распределба на електричната енергија на потрошувачите, а преку кукните приклучоци и електричните инсталации во згради.

II. КАБЕЛСКИ КУКЕН ПРИКЛУЧОК

1. Општи услови

Член 10

Кабелските кукни приклучоци можат да се напојуваат од нисконапонски разводни јазлишта

(трансформаторски станици, нисконапонски разводни ормани и сл.), од надземни и кабелски водови, од кабелски приклучни кутии и сл. Напојување на кабелскиот кукен приклучок може да се врши од кабелски вод на два начина (слика 1 под а) и под б)), и тоа:


1) со влез-излез на кабелскиот вод во кабелската приклучна кутија;

2) од кабелски вод од чаталеста кабелска спојница.

Приклучување на кабелски кукен приклучок кон нисконапонска мрежа може да се изведе:

1) со кабелска глава — завршница;

2) со чаталеста кабелска спојница.



Сл. 1. Вид кукни приклучоци

- 1 — Зграда
- 2 — Кабелски вод
- 3 — Кабелски кукен приклучок
- 4 — Кабелска чаталеста спојница
- 5 — Директен кабелски кукен приклучок од разводно јазлиште (TS)
- 6 — Кабелски кукен приклучок напојуван од кабелска приклучна кутија
- 7 — Кабелска приклучна кутија
- 8 — „Влез-излез“ на кабелски вод
- 9 — Кабелски кукен приклучок напојуван од надземен вод
- 10 — Надземен вод
- 11 — Надземен кукен приклучок
- 12 — Внатрешен кабелски приклучок
- 13 — Разводен орман во зграда



Член 11

Пресекот и типот на кабелот на куќен приклучок се одредуваат со економско-техничко разгледување, со оглед на бројот на становите, електрифицираноста, очекуваниот дневен дијаграм на оптоварувањето и сл. на зградата што треба да ја напојува кабелот, како и на влијанието:

- 1) на нисконапонската мрежа кон која се приклучува кабелот (заштита на мрежата, систем на заштита од превисок напон на допир, пресек на водовите, начин на напојувањето — „влез-излез“ или од чаталестата спојница и сл.);
- 2) на особините на средината низ која се полага кабелот (температура, специфичен термички отпор, агресивност и сл.);
- 3) на односот кон другите електроенергетски кабли (кабел сам во ров или покрај други кабли);
- 4) на големините на струјата на краток спој;
- 5) на дозволениот пад на напонот и сл.

Член 12

При пресметувањето на падот на напонот во кабли со пресек до 16 mm^2 , можат да се занемарат влијанијата на индуктивноста и капацитетноста на ка-



Сл. 2. Осигурување на куќниот приклучок

- 1 — Нисконапонско разводно јазлиште
- 2 — Топливи осигурувачи (први наредни осигурувачи во нисконапонската мрежа)
- 3 — Главен — напоен кабел
- 4 — Чаталеста кабелска спојница
- 5 — Кабелски куќен приклучок
- 6 — Кабелска приклучна кутија
- 7 — Топливи осигурувачи — заштита на кабелот на куќен приклучок од преоптоварување
- 8 — Внатрешен куќен приклучок

Член 14

Проверување на условите од член 13 на овој правилник може, во недостиг на поточни вредности на нулевите импеданци на каблите, да се врши врз основа на приближните следни изрази со кои се занемарува влијанието на импеданците на трансформаторот и повеќенапонската мрежа:

- 1) за кабли кај кои сите четири спроводници се со ист пресек (4-спров. кабли)

$$I_{k1} = \frac{U_0}{2 \cdot \sqrt{(R_1 + R_2)^2 + (X_1 + X_2)^2}}$$

- 2) за каблите чиј „О“ — спроводник има пресек приближно еднаков на половината на пресекот на фазниот спроводник ($3/2$ спровод. кабли).

белот. За кабли со поголем пресек, во пресметката треба да се земе влијанието и индуктивноста, додека влијанието на капацитетноста може да се занемари. За кабли без метален плашт и механичка заштита таа граница е повисока.

Член 13

Во нулуваните нисконапонски мрежи струјата на потполн еднополен краток спој на кабелот на куќен приклучок не смее да биде помала од 2,5-кратната вредност на називната струја на првиот нареден осигурувач во нисконапонската мрежа (слика 2), изразено:

$$I_k \geq 2,5 I_{n0} \text{ каде што е:}$$

I_k — еднополен струја на краток спој,

I_{n0} — називна струја на првиот нареден осигурувач во нисконапонската мрежа.

Ако струјата на еднополен краток спој е помала од 2,5-кратната вредност на називната струја на осигурувачот, треба да се избере поголем соодветен пресек на кабел на куќен приклучок, или за осигурувачот да се усвои соодветен осигурувач на помала називна струја. На тој начин, во обата случаја, мора да биде исполнет поставениот услов $I_k \geq 2,5 I_{n0}$.

$$I_{k1} = \frac{U_0}{2 \cdot \sqrt{2,25 (R_1 + R_2)^2 + (X_1 + X_2)^2}}$$

каде што е:

U_0 — фазен напон во V,

R_1 — активен отпор на главниот напоен кабел во Ω ,

R_2 — активен отпор на кабелот на куќен приклучок во Ω ,

X_1 — индуктивен отпор на главниот напоен кабел во Ω ,

X_2 — индуктивен отпор на кабелот на куќен приклучок во Ω .

Ако температурата на спроводниците на каблите е непозната, може при пресметувањето на активните отпори R_1 и R_2 да се земе трајната дозволена температура на спроводниците на соодветни типови кабли.

Во дадените изрази се земени следните вредности на компонентите од нулевата импеданца на каблите:

$R_0 = R + 3R_{„0“}$ — спроводник

$X_0 = 4X$

За 4-спровод. кабел важи:

$R_0 = 4R$, а за $3\frac{1}{2}$ — спровод. кабел:

$R_0 = 7R$

(R, X — активен и индуктивен отпор на кабелот).

Член 15

Ако кабелскиот куќен приклучок е врзан за нисконапонска кабелска мрежа преку чаталеста спојница, неговата заштита од прегревање при кратки спојеви треба да ја преземе заштитата (осигурувачи и сл.) на соодветниот главен напоен кабел.

Член 16

Дозволените струјни оптоварувања на кабелски куќен приклучок во различни средини, како и примената на соодветни редукациони фактори, се одредуваат според точ. 21.39, 21.391, 21.392, 21.393 и 21.394 од Техничките прописи за изведување електроенергетски инсталации во згради (Додаток на „Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/66), кои се составен дел од Правилникот за техничките мерки и условите за изведување електроенергетски инсталации во згради („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/66) — во понатамошниот текст: Прописи за електроинсталациите во згради).

Дозволеният најмал полупречник на свиткување на кабел на куќен приклучок е одреден во точ. 21.36 и 21.361 од Прописите за електроинсталациите во згради.

Одредбите од овој член важат, ако со посебни прописи или стандарди не се одреди поинаку.

Член 17

Ископот на ров, полагањето на кабел на куќен приклучок, како и неговата заштита од евентуални механички повреди, треба да се изведени според Правилникот за техничките нормативи за заштита на нисконапонските мрежи и на припаѓачките трансформаторски станици („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/74 и 20/74).

2. Приклучок на кабел на куќен приклучок кон нисконапонска електрична мрежа

Приклучок со кабелска глава — со завршеток

Член 18

Кабелската глава за надворешна монтажа за кабли изолирани со вештачки маси (PVC) и сл. треба да е поставена на столб така што жилите на кабелот да доаѓаат на спроводниците на надземниот вод одозгора надолу за да не дојде до пробивање влага во неа. Кабелската глава треба, по правило, да се постави над спроводниците на надземен вод. Дозволено се и други мерки кои спречуваат пробив на влага во кабелската глава.

На столбот, кабелот на куќен приклучок треба да е заштитен од механички оштетувања со олука, цевка, профил и сл. од материјал кој е отпорен на механички удари и влијание на средината.

Член 19

Во разводни јазлишта, кабелски приклучни кутии, на столбови и сл. треба меѓусебно да се спои металната обвивка и металната механичка заштита на кабелот со куќиштето на кабелската глава, ако е таа од метал. Оваа врска треба да претставува добар галвански спој.

Забрането е спојување на метална обвивка и метална механичка заштита на кабел посредно преку метално куќиште на кабелската глава.

Член 20

За приклучок на C_0 спроводници на кабел кон $A1$ надземен вод или обратно треба да се употребат специјални ($A1-C_0$) стегалки за да се сведе корозијата на $A1$ спроводници на најмала мера.

Приклучок со чаталеста кабелска спојница

Член 21

Од чаталеста кабелска спојница можат да се напојуваат и повеќе куќни приклучоци.

Член 22

Спроводниците на главниот — напојниот кабел во чаталеста кабелска спојница, по правило, не смеат да се сечат.

Член 23

Металните обвивки и металните механички заштити на каблите во чаталеста кабелска спојница треба меѓусебно да се поврзани така што да претставуваат добра галванска врска. Тие врски не смеат да се воспоставуваат преку металното куќиште на спојницата. Куќиштето на спојницата треба да е врзано со металните обвивки на каблите и со металните механички заштити на каблите.

Врските на металните обвивки и на механичките заштити на каблите и на металното куќиште на чаталеста кабелска спојница треба да се изведуваат по спојницата.

Член 24

Металната чаталеста кабелска спојница може да служи како заеднички заземјувач според член 23 од овој правилник и точка 8.41 од Прописите за електроинсталациите во згради.

Член 25

Куќиштето на метална чаталеста кабелска спојница може да се врзе за метална водоводна цевка, во согласност со соодветната водоводна организација на здружениот труд.

Член 26

Положбата на чаталеста кабелска спојница треба да е обележена во плановите. Местото за вградба на спојница може да биде обележено на самото место под услов да не го пречи сообраќајот (пешачки и колски).

III. КАБЕЛСКА ПРИКЛУЧНА КУТИЈА

Член 27

Кабелската приклучна кутија може да се постави во фасада и на фасада на зграда, во подрумска просторија и други достапни и ненаселени простории на зграда. Кутијата не смее да се постави на сидови или во сидови, носачи и конструкции што се изложени на потреси кои ги предизвикуваат уредите или машините сместени на нив.

Кабелската приклучна кутија треба да се постави така што да не дојде до слабење на сидот на зградата и до загрозување на безбедноста на луѓето и на имотот.

Член 28

Кабелските приклучни кутии не смеат да се постават во простории и на места кои имаат специјална намена, како што се: простории за сместување огрев, магацински простории, простории за натовар — односно истовар на огрев или материјал, простории што служат за систематски пренос на материјал, простории за перење и сушење рубелина, га-

ражи, простории за сместување отпадоци, котелски простории, згради и сл.

Член 29

Во фасада на зграда кабелската приклучна кутија, по правило, треба да се постави така што нејзината предна, надворешна површина да биде во рамнина на фасадата. Ако е тоа неизводливо, во согласност со овластено лице, може да се догради специјален сид во кој ќе се постави приклучната кутија. Доградениот сид не смее да го пречи пешачкиот сообраќај.

Ако се поставува на фасада на зграда, положбата на кабелската приклучна кутија не смее да го пречи пешачкиот сообраќај.

Член 30

Поставувањето на кабелска приклучна кутија на сидови од западни материјали (на пр. дрвени сидови) не се препорачува. Ако не може да се одбегне тоа, кабелската приклучна кутија треба да се одвои од западниот сид со подметка отпорна на електричен лак (на пр. со азбест-цементна плоча дебелина најмалку 10 mm). Тие мерки не се потребни ако се користи приклучна кутија што со својата конструкција ги задоволува постојните услови. Ако не постојат југословенски стандарди за ваков вид конструкција на кабелска приклучна кутија, можат да се користат соодветни странски стандарди, што им одговараат на современите технички достигнувања.

Член 31

Просторијата во која е поставена кабелска приклучна кутија не смее да биде потесна од 800 mm.

Член 32

Ако кабелската приклучна кутија се поставува во просторија која е наменски одредена за електрични инсталации, таа просторија треба да има добра вентилација.

Член 33

Ако во иста просторија се воведуваат електричен куќен приклучок и приклучок на гасна инсталација, кабелската приклучна кутија треба да се постави на спротивниот сид од сидот на кој се поставува гасната инсталација.

Член 34

Ако во просторија покрај електричен куќен приклучок се воведуваат водоводна, канализациона и топоводна инсталација, кабелската приклучна кутија треба да се постави, по правило, на спротивниот сид од сидот на кој се поставени другите инсталации. Ако не може да се постигне ова, кабелската приклучна кутија треба да се постави над водоводната и канализационата инсталација, а под топоводната. Растојанието помеѓу кабелската приклучна кутија и тие инсталации е обусловено со положбата на кабелот на куќниот приклучок според член 51 од овој правилник.

Растојанието помеѓу кабелската приклучна кутија и сигналните кабли е обусловено со положбата на кабелот на куќниот приклучок според член 51 од овој правилник.

Член 35

Кабелската приклучна кутија може да се постави во простории кои се наменски одредени за приклучоци на водоводни, канализациони, топоводни и гасни инсталации и телекомуникациони кабли.

Се препорачува просториите од став 1 на овој член да имаат следни димензии:

- 1) широчина — 1200 mm (во делот под скалиштето 1000 mm);
- 2) должина 2000 mm;
- 3) височина 1800 mm (во делот под скалиштето може да биде и пониска).

Просториите од став 1 на овој член треба да имаат добра вентилација. Кабелската приклучна кутија треба да се постави на сидот наспроти сидот на кој се поставени други инсталации.

Член 36

Кабелската приклучна кутија, по правило, не треба да се постави во мокри или влажни простории. Ако не може тоа да се одбегне, треба да се постави приклучна кутија која ги исполнува постојните услови. Ако не постојат југословенски стандарди за ваков вид конструкција на приклучна кутија, можат да се користат соодветни странски стандарди, кои им одговараат на современите технички достигнувања.

Член 37

Кабелската приклучна кутија, по правило, треба да се постави така што разделното место (осигурувачите) во кутијата да биде 1 m над стојалиштето.

Член 38

Кабелската приклучна кутија треба да е конструирана така што да не можат во неа да допрат странски тела.

Член 39

Кабелската приклучна кутија треба да е изработена од материјал кој може без последици да го поднесе очекуваното дејство на средината, на пр. дејството на влага, прав, сончеви радиации, топлина, приморска средина и сл.

Член 40

Се дозволува употреба на кабелски приклучни кутии изработени од изолациони материјали кои ги исполнуваат условите на средината според член 39 од овој правилник.

Се забранува употреба на кабелски приклучни кутии изработени од западни материјали (на пр., од дрво).

Член 41

Во кабелската приклучна кутија треба да постои разделно место помеѓу нисконапонската електрична мрежа и куќната електрична инсталација.

Член 42

Вратата од кабелската приклучна кутија треба да има брава. На вратата треба да постои соодветен знак за предупредување на опасност од електричен напон.

Член 43

Кабелската приклучна кутија треба да е заштитена со мерка од превисок напон на допир што е применета во припаѓачката нисконапонска мрежа односно во зградата на која ѝ припаѓа таа кутија.

Член 44

Се смета дека куќиштето и вратата на кабелската приклучна кутија имаат заштитно изолирање, ако изолациониот материјал од кој се изработени трајно поседува диелектрични, механички и други својства што ги обусловува средината од член 39 на овој правилник.

Се смета дека пластифицираните метални кабелски приклучни кутии немаат заштитно изолирање.

Член 45

Во кабелска приклучна кутија треба да постојат посебни стегалки за приклучок на метални обвивки и метални механички заштити на одделни кабли. Стегалките треба да се конструирани така што врската на металната обвивка и механичката заштита на кабелот да може лесно да се воспостави и раздели.

Посебно треба да е предвидена и стегалка за запемнување на кабелската приклучна кутија.

Стегалките од ст. 1 и 2 на овој член меѓусебно и заедно со металното кукиште на кабелската приклучна кутија треба да претставуваат добра галванска врска.

IV. ПОЛАГАЊЕ КАБЕЛ НА НАДВОРЕШЕН КУКЕН ПРИКЛУЧОК НИЗ ЗГРАДА

Член 46

Кабелот на надворешен кукен приклучок може да се полага во подрумски простории и други достапни и ненаселени простории на зграда. Низ зградата кабелот треба да се полага така што да може без поголеми тешкотии да се поправи или замени во случај на потреба (оштетен кабел, проширување, модернизација и сл.).

Не е дозволено полагање на кабел на надворешен кукен приклучок во простории кои имаат специјална намена според член 28 од овој правилник.

Член 47

Внатрешниот пречник на отворот во сид-темел или отвор на цевка низ кој се воведува кабел на надворешен кукен приклучок во зграда не смее да биде помал од $1,5 \times$ од вкупниот пречник на кабелот на надворешниот кукен приклучок. Цевките можат да бидат: од керамика, пластичен материјал, поцинкуван челик, азбест-цемент, како и од материјал кој ги исполнува постојните услови. Во една цевка треба да се полага само еден кабел.

Надворешниот отвор во сид-темел на зграда или на цевка, по правило, не смее да биде подлабоко поставен од 1500 mm ниту поплитко од 600 mm — од нивото на земјиштето. Цевката или отворот во сид, по правило, треба да биде поставен под наклон од 10% и тоа со пад кон надворешната страна на зградата.

На влезот на кабелот на надворешен кукен приклучок во отвор на сид-темел на зграда или на цевка мора да биде поставена подметка-перница, на пример од јута. Такво обезбедување не е потребно ако се употребат цевки или пак се изработи отвор во сид — темел на зграда во форма на засводена инка. Од внатрешната страна на зградата слободниот отвор во сид — темел треба да е затнат така што да не може да пробие влага во зградата. Не е дозволено слободниот отвор околу кабелот да се затвора со материјали кои се врзуваат цврсто (на пример со цемент).

Член 48

Кабелот на надворешен кукен приклучок може да се полага во канали, цевки, на регали, директно на сид и сл. согласно со член 46 на овој правилник.

Не е дозволено да се полага кабел под малтер или тој да се засидува. Ако кабелот се полата на дрво или други запални материјали, треба претходно под кабелот да се постави плоча широка 300 mm отпорна кон оган. Ако се спроведува низ сидови — прегради од запални материјали, кабелот треба претходно да се покрие во цевка која е отпорна кон оган.

Од кабелот треба да се отстрани запалната антикорозиона заштита, а потоа кабелот да се заштити од корозија со мажканица — лак кој не го помага гореењето.

Член 49

Кабелски спојници, по правило, не треба да се предвидуваат во згради.

Член 50

Ако во иста просторија се воведуваат кабел на надворешен кукен приклучок и гасоводна инсталација,

кабелот треба да се постави на сидот наспроти сидот на кој е поставена гасоводната инсталација.

Член 51

Кабелот на надворешен кукен приклучок, по правило, треба да се полага одвоено од водоводна, канализациона и топловодна инсталација. Ако кабелот мора да се полага на ист сид, по можност, кабелот треба да е положен над водоводната и канализационата инсталација на растојание од најмалку 200 mm. Во однос на топловодната инсталација кабелот треба да се полага под неа на растојание од најмалку 500 mm.

Растојанието помеѓу кабелот на надворешен кукен приклучок и сигналниот кабел не треба да е помало од 70 mm.

V. НАДЗЕМЕН КУКЕН ПРИКЛУЧОК

Член 52

Надземни кукни приклучоци можат да се изведуваат:

- 1) со голи спроводници;
- 2) со изолирани спроводници;
- 3) со спроводници слични на кабел со затегнато челично јаже заради обесување;
- 4) со самоносив спроводник или кабел, односно со самоносив кабелски сноп.

За изработка на голи и изолирани спроводници од бакар или алуминиум треба да се примени тврдо влечен или полутврд бакар и тврдо влечен алуминиум.

Член 53

Пресекот и типот на спроводниците се одредуваат со економско-техничко разгледување, имајќи го предвид особено следното:

- 1) оптоварувањето на зградата што треба да се напојува (број станови, електрифицираност, очекуван дневен дијаграм на оптоварувањето и сл.);
- 2) големината на струјата на краток спој;
- 3) дозволениот пад на напонот;
- 4) дозволените вредности на механичките напрегања на материјалот;
- 5) нисконапонската мрежа (начин на изведување, заштита на мрежата, систем на заштита од пренисок напон на допир и сл.);
- 6) карактеристиките на зградата (систем на градбата, височина над земјата, положба во однос на нисконапонската мрежа и сл.);
- 7) сигурносните растојанија, височините и оддалеченостите;
- 8) крстосувањата.

Член 54

Заштитата на водот на кукен приклучок при нормален погон и кратки спосеви се врши со помош на осигурувачи (топливи и автоматски).

Осигурувачите на кукен приклучок можат да бидат поставени:

- 1) на нисконапонска мрежа (столб, конзола, покривен носач);
- 2) во зграда.


Член 55

Осигурувачот на кукен приклучок го штити од прегревање во нормалниот погон истовремено и надворешниот и внатрешниот приклучок. Називните струи на топливите влошки на осигурувачот треба да се одредат според точ. 21.231 и 21.232 од Прописите за електроинсталациите во згради.

Член 56

Осигурувачите поставени на почеток на надворешниот куќен приклучок ги штитат спроводниците на надворешниот и внатрешниот куќен приклучок од прегревање при нормалниот погон и кратките споеви (слика 3 под а).

При потполн краток спој помеѓу фазниот и нулевиот спроводник (систем на нулувана мрежа) на крајот на делницата која се штити со осигурувачот, струјата на краткиот спој низ осигурувачот треба да има толкава вредност да допре до дејствувањето на осигурувачот. Се смета дека тој услов е исполнет кога струјата на краток спој на крајот на заштитената делница не е помала од 2,5-кратната вредност на називната струја на топливната влошка на осигурувачот.



Сл. 3. Осигурување на куќен приклучок

- 1 — Надземен вод
- 2 — Осигурувачи на куќен приклучок поставени на столб
- 3 — Осигурувачи кои штитат поголем број куќни приклучоци поставени на столб
- 4 — Први наредни осигурувачи во нисконапонска мрежа
- 5 — Осигурувачи поставени во зграда
- 6 — Надворешен куќен приклучок
- 7 — Внатрешен куќен приклучок
- 8 — Разводен орман

Член 57

Ако на едно место на нисконапонска мрежа се приклучени поголем број куќни приклучоци, дозволено е една група осигурувачи да ги штитат куќните приклучоци од прегревање при краткиот спој.

Заштитата на поединечни куќни приклучоци од прегревање при нормалниот погон се изведува со осигурувачи поставени на крај на внатрешниот куќен приклучок, кај мерните уреди (слика 3 под б).

Член 58

Осигурувачите поставени во зграда непосредно кај уводот ги штитат спроводниците на внатрешниот приклучок од прегревање при нормалниот погон и кратките споеви. Надворешниот куќен приклучен вод во тој случај се штити од прегревање при нормалниот погон со осигурувачи поставени кај уводот во зграда, а од прегревање при краткиот спој — со првите наредни осигурувачи во нисконапонска мрежа (слика 3 под в).

Член 59

Заштитата на куќен приклучок од пренапон треба да се изведува според Прописите за електроинсталациите во згради, Правилникот за Техничките прописи за громобрани („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/68) и Правилникот за техничките мерки за заштита на електроенергетски постројки од пренапон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/71).

Член 60

Сигурносните височини, растојанијата и оддалеченостите на надземен куќен приклучок, помеѓу спроводниците и помеѓу спроводниците и заземјените делови, дрвја, објекти над земја, во однос на прозорци, врати, над пат и сл., треба да се одредени според Правилникот за техничките нормативи за изградба на надземни електроенергетски водови („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/73 и 69/73), Правилникот за техничките нормативи за заштита на нисконапонски мрежи и припаѓачки трансформаторски станици, Правилникот за техничките прописи за громобрани и Правилникот за техничките мерки за заштита на електроенергетски постројки од пренапон.

VI. ПРИКЛУЧОК НА ВОД НА НАДЗЕМЕН КУЌЕН ПРИКЛУЧОК КОН НИСКОНАПОНСКА МРЕЖА

Член 61

Зависно од начинот на кој е изведена нисконапонската мрежа, напојувањето на зграда може да се врши:

- 1) со приклучок од столб на нисконапонска мрежа;
- 2) со приклучок од конзола (сиден потпор) или покривен носач односно сиден носач на нисконапонска мрежа кога е таа мрежа изведена преку зграда.

Член 62

Наместо потпорни изолатори за врзување куќен приклучок можат да се употребат и осигурувачи изведени конструктивно така што да може да се врши на пив затегање на спроводниците.

Ако се применуваат спроводници слични на кабел со затегнато челично јаже заради обесување или самоносиви спроводници или кабли, челичното јаже треба да се приклучи кон специјално конструирана опфатница поставена на столб односно покривен носач.

Конструктивните елементи (носачи, конзоли, столбови и сл.) преку кои се изведува приклучување и нивните меѓусебни врски треба да се изведе-

ни така што да ги издржат очекуваните механички оптоварувања.

Член 63

При употребата на спроводник сличен на кабел на затегнато челично јаже, самоносив спроводник или кабел, односно самоносив кабелски сноп треба да се настојува положбата на завршетокот на кабелот во однос на водовите на нисконапонска мрежа да биде таква што да се спречи пробивање на влага во кабелот. Ако постојат можности, завршетокот на спроводникот сличен на кабел, самоносив спроводник или кабел, односно самоносив кабелски сноп треба да се постави над спроводникот на надземниот вод, и тоа така да е свртен надолу. Дозволены се и други мерки што го спречуваат пробивањето на влага во кабелот.

Член 64

На местата на обесување на самоносив спроводник или кабел поставувањето на носечки стегалки треба да се изведува така да не се оштети изолацијата на спроводникот, а и да се спречи пробивањето на влага во спроводникот.

Член 65

Струјните врски на спроводниците на надворешен куќен приклучок вод со спроводниците на нисконапонска мрежа, односно на внатрешен куќен приклучок, треба да се изведуваат со специјално конструирани стегалки. Стегалките, по правило, треба да бидат од материјал од кој се изработени спроводниците.

Меѓусебното спојување на спроводниците од алуминиум и бакар треба да се изведува со приметување на специјално конструирани А1 — С₁ стегалки. При изработката на спојот, стегалката треба да се постави така што спроводникот од алуминиум да биде одозгора.

Член 66

Продолжувањето на спроводник односно на челично јаже во распон треба да се изведува со соодветни спојници или со стегалки зависно од видот на материјалот и пресекот на спроводникот. Спојот треба да издржи најмалку 90% од испитаното оптоварување на спроводникот односно на челично-то јаже.

Дозволена е, по правило, најмногу една наставка по спроводник во распон.

VII. ПРИКЛУЧОК НА ВОД НА НАДЗЕМЕН КУ-КЕН ПРИКЛУЧОК НА ЗГРАДА

1. Приклучок преку покрив на зграда

Член 67

Приклучок преку покрив на зграда може да се изведува со употреба на покривен носач или со директно прицврстување на покривна конструкција, ако се употребуваат самоносиви спроводници или кабли, односно самоносиви кабелски снопови.

Конструкцијата на покривот, покривниот носач, конструктивните елементи за прицврстување и меѓусебните врски треба да се изведени така што да ги издржат очекуваните механички оптоварувања.

Член 68

Покривниот носач треба да е изработен така што да биде спречено пробивање на врнежи и создавање кондензирана влага.

Отворите на покрив на зграда, изведени заради поставување куќен приклучок треба да се изведени така што да се спречи пробивање вода во зградата.

Член 69

Уводот на спроводникот во зграда треба да се изведува така што да не дојде до неговото механичко оштетување.

Член 70

Противпожарно заштитен покривен носач треба да се употреби:

1) на дрвени, сламени, тршчени и слични покриви;

2) во згради со добро затнат покрив каде што може да дојде до кондензирање влага поради големи температурни разлики;

3) ако не може да се одбегне воведување покривен носач во простории со леснозапаливи материјали. Просторот околу покривниот носач треба да се заштити од пробивање леснозапаливи материјали со огнотпорни добро затнати прегради, на пр. со азбестно-цементна плоча.

Член 71

Се смета дека покривниот носач е противпожарно заштитен:

1) ако во внатрешноста на цевката на носачот е поставен поголем број цевки од изолационен материјал отпорен кон топлина или една цевка со повеќе прегради низ кои, секој посебно, се провлечени едножилни изолирани спроводници;

2) ако во внатрешноста на цевката на носачот се поставени отстојници од изолационен материјал отпорен кон топлина така што едножилните изолирани спроводници да се одвоени меѓусебно и од сидот на цевката;

3) ако низ цевката на носачот се провлечени спроводници слични на кабел или пак кабли.

Член 72

Покривниот носач што не е заштитен од пожар може да се употреби:

1) на покриви изработени од огнотпорен материјал. Покривниот носач може со помалата должина да налегнува на дрвените конструкции (крстосување со греди и зацврстување на нив);

2) при воведување во суви, незапаливи простории во кои не се наоѓаат леснозапаливи материјали.

Член 73

Треба да се одбегнува поставување на покривни носачи од член 72 на овој правилник на покриви изработени од дрво. Ако покривен носач се поставува сепак, растојанието од покривниот носач до запалните делови на покривот треба да изнесува најмалку 150 mm.

Член 74

На објекти со челична или челично-бетонска конструкција и на покриви со спроводен покривач, покривниот носач и анкерите треба да се постават така што да се изолирани во однос на наведените конструкции.

Член 75

Покривниот носач и со него спроводно поврзани делови (анкери, опфатници) не смеат, заради заштита од превисок напон на допир, да се нулуваат ниту да се врзат на заштитно заземјување.

Покривниот носач со спроводните делови за зацврстување мора да биде поставен изолиран во однос на сите делови на зграда што се опфатени со некоја од заштитните мерки.

Член 76

За заштита на покривен носач од превисок напон на допир како мерка за заштита треба да се примени.

1) заштитно изолирање на носачот. Спроводниците што минуваат низ покривниот носач, покрај

погонската изолација, се заштитени со додатна изолација од спроводните делови кои во случај на дефект можат да дојдат под напон. Надворешната облога на плаштот на водовите слични на кабел и на каблите се смета како заштитна облога;

2) заштитно изолирање на стојалиштето. Изолациониот под односно изолационата облога на подот треба да биде широка најмалку 1,25 m така што покривниот носач може да се допре само од изолираното стојалиште. Од изолираното стојалиште не смее да има на дофат на рака спроводни заземјени делови.

2. Приклучок на сид на зграда

Член 77

Приклучок на сид на зграда може да се изведе непосредно преку свиткани носачи на изолатори, кукачки за обесување челично јаже или конзоли со соодветни конструкции и бочно поставени покривни носачи. Сидот треба да биде доволно цврст да го прими затегањето на надворешниот приклучок. Сидот, по потреба, треба да се зајакне на местото на приклучокот.

Ако во конструкциите на сидни носачи ќе се употребат цевки, внатрешноста на цевките треба да биде заштитена од ернежи и од создавање кондензирана влага.

Член 78

Покривниот носач бочно поставен на сид на зграда треба да ги исполнува следните услови:

1) да биде изведен така што да се спречи пробивање на врнежи и создавање кондензирана влага во него, како и да не се оштети спроводникот при минувањето низ носачот;

2) на дрвени или со лим обложени дрвени сидови растојанието од носачот до сидот да изнесува најмалку 150 mm;

3) растојанието од носачот до сидот да изнесува најмалку 500 mm, ако зад дрвен или со лим обложен дрвен сид се наоѓаат леснозапални материјали.

Растојанијата од точ. 2 и 3 на став 1 од овој член можат да се намалат, ако помеѓу сидот и цевката се постави подлога отпорна на дејство на електричен лак широчина најмалку 300 mm или ако се користи противпожарно заштитен покривен носач.

Член 79

Спроводниците на сид треба, ако постои можност за тоа, да се постават така што да приоѓаат до спроводниците на надземниот вод одозгора надолу.

Отворот во сид треба да е наведнат надвор да се спречи пробивање на врнежи и собирање на кондензирана влага. Спроводниците на преминот низ сид мораат да бидат заштитени од механичко оштетување.

При минувањето низ дрвени и лимени сидови спроводниците треба да се постават во цевки од изолационен материјал.

Член 80

На сидовите од огноотпорен материјал спроводниците треба да се постават во смисла на одредбите од оддели 21, 22 и 23 од Прописите за електроинсталациите во згради.

На сидовите од дрво или на сидовите од дрво обложено со лим зад кои не се наоѓаат леснозапални материјали, спроводникот треба да се изведува на еден од следните начини:

1) спроводниците слични на кабел и каблите можат да се постават врз подлога отпорна на дејството на електричен лак, широчина најмалку 300 mm. Како отпорна на дејство на електричен лак се смета, на пример, азбестно-цементна плоча дебелина 10 mm;

2) едножилните изолирани спроводници се поставуваат на потпори од изолационен материјал така што меѓусебно и од подлогата да бидат оддалечени најмалку 30 mm;

3) едножилните спроводници се полагаат во цевки од изолационен материјал.

Член 81

На сидовите од дрво или на сидовите од дрво обложено со лим зад кои се наоѓаат леснозапални материјали, спроводниците треба да се изведуваат, според член 80 став 2 точ. 1 и 3 на овој правилник.

3. Приклучок преку помошен столб

Член 82

Ако се во прашање ниски објекти (телефонски говорници, монтажни продавници, помошни згради и сл.), приклучокот може да се изведува преку помошен столб поставен во близина на односниот објект. Заттегањето на приклучокот се врши на помошниот столб. Од помошниот столб до нискиот објект приклучокот се изведува со спроводник сличен на кабел со затегнато челично јаже заради обесување или со самоносив спроводник или со кабел, односно со кабелски сноп.

VIII. ПРИКЛУЧНА КУТИЈА

Член 83

Приклучната кутија се употребува за сместување осигурувачи на приклучокот. По можност таа треба да се постави што поблиску до уводот во зградата на надворешниот или внатрешниот сид, на покривната конструкција, во наставката на покривен носач и сл.

Приклучната кутија треба да биде поставена во ненаселени, постојано и лесно достапни простории (таван, трем, скалиште и сл.).

Член 84

Забрането е да се поставува приклучна кутија во простории со експлозивен материјал или во нивна близина. Треба да се одбегнува поставување на приклучна кутија во простории со леснозапални материјали. Ако не може да се одбегне тоа, треба да се употребат приклучни кутии со специјална конструкција. Просторот околу приклучната кутија треба да се заштити од пробивање леснозапални материјали со огноотпорни добро затнати прегради, на пример, со азбестно-цементна плоча.

Член 85

Поставување приклучна кутија на сидови од запални материјали (на пример, на дрвени сидови) не се препорачува.

Растојанието помеѓу металните делови од кутиштето на приклучна кутија и дрвените делови на зградата треба да изнесува најмалку 200 mm.

Ако поставувањето на приклучна кутија на дрвени конструкции не може да се одбегне, монтажа-та се изведува:

1) со поставување огноотпорна плоча (на пример, азбестно-цементна) како подлога;

2) директно при употребата на приклучна кутија со специјална конструкција.

Член 86

Приклучната кутија треба да е изработена така што да може без последици да го поднесе очекуваното дејство на средината, на пример, влага, прав, топлина, сончеви радијации, приморска средина и сл. Ако не постојат југословенски стандарди за специјални конструкции на кутии, можат да се користат соодветни странски стандарди што им одговараат на современите технички достигнувања.

Член 87

Приклучната кутија треба да е конструирана според чл. 38, 40 и 41 од овој правилник и треба да има брва.

Член 88

Во една приклучна кутија можат да се постават повеќе групи осигурувачи зависно од бројот на водите на внатрешниот приклучок.

Член 89

Мерките за заштита од превисок напон на допир на метална приклучна кутија поставена на покривен

носач или во негова наставка треба да се изведуваат според чл. 75 и 76 на овој правилник.

Член 90

Метална приклучна кутија што е поставена одвоено од покривниот носач не смее, заради заштита од превисок напон на допир, да се нулува ниту да се врзе на заштитното заземјување.


IX. ВНАТРЕШЕН КУКЕН ПРИКЛУЧОК

Член 91

Внатрешниот кукен приклучок може да се изведува:

- 1) со кабел;
- 2) со изолиран вод;
- 3) со вод сличен на кабел;
- 4) со шински развод.

По исклучок, ако го обусловува тоа ситуацијата, покрај кабелот, водот или шинскиот развод од став 1 на овој член можат да се употребат и надземни водови (неизолирани или изолирани) или самоносив спроводник и кабел — на пример при напојување со електрична енергија на дворна зграда (слика 4).



Сл. 4. Напојување со електрична енергија на дворна зграда

- 1 — Кабелски вод
- 2 — Чаталеста кабелска спојница
- 3 — Разводен орман
- 4 — Внатрешен кукен приклучок изведен со изолирани спроводници
- 5 — Внатрешен кукен приклучок изведен со надземен вод
- 6 — Приклучна кабелска кутија
- 7 — Надворешен кабелски приклучок
- 8 — Зграда
- 9 — Дворна зграда
- 10 — Надземен вод
- 11 — Внатрешен кукен приклучок изведен со кабел

Член 92

Пресекот на спроводникот на внатрешниот кукен приклучок се одредува со економско-техничко разгледување, а врз основа на врвно оптоварување на соодветните групи станоеи, електрифицираноста, дозволениот пад на напонот, дејството на средината низ која се полага и сл.

Член 93

Внатрешниот кукен приклучок, по правило, треба да се полага низ достапни и донаселени простории (на пример: скалишни ходници) така што без поголеми тешкотии да може (во случај на потреба) да се

поправи или замени (оштетување на приклучок, замена заради проширување и модернизација и сл.).

Член 94

Условите за полагање кабел на внатрешен кукен приклучок, струјната оптоварливост, отпорот на изолација ако внатрешниот приклучок е изведен со изолиран вод и сл. се одредени во точ. 13 и 21 од Прописите за електроинсталациите во згради.

Член 95

Кога во објектот постојат повеќе разводни ормани, тие можат да се напојуваат со „влезот-излезот“

на внатрешниот куќен приклучок или со разделници од внатрешниот куќен приклучок. Сите тие места на прекини („влез-излез“) и разделување на внатрешниот куќен приклучок мораат да бидат заштитени од случаен допир и пломбирани од страна на испорачувачот на електрична енергија.

Член 96

Забрането е да се продолжуваат спроводници на внатрешниот куќен приклучок.

По исклучок од став 1 на овој член, можат да се продолжуваат спроводници, ако постои потреба преку еден куќен приклучок да се напојуваат повеќе згради, а е невозможно внатрешниот куќен приклучок да се изведува со еден вид вод (слика 4).

Сите овие места на продолжување — разгранување мораат да бидат заштитени од случаен допир и пломбирани од страна на испорачувачот на електрична енергија. Оваа одредба не се однесува на надземните водови.

Член 97

Забрането е користење на неизолирани спроводници за изработка на внатрешен куќен приклучок во зграда според член 91 на овој правилник.

Член 98

Забрането е да се користат водови од различни материјали (С₁ и А1) за изработка на внатрешен куќен приклучок. Оваа одредба не се однесува на надземните водови (на пример, за дворна зграда А1 — надземен вод врзан со С₁ — изолиран вод).

Член 99

Шински разводи треба да се вградуваат во суви простории одредени наменски за тоа. Тие треба да имаат отвори низ кои можат да се вршат прегледи и поправки на евентуално оштетени наставки и приклучоци за разводни ормани.

Забрането е да се користат заеднички простории на згради (тавани, перални и сл.) за проветрување канали на шинскиот развод.

Отворите на шинскиот развод од став 1 на овој член треба да се изведени така што да е исклучена можноста за случаен допир на деловите под напон и влегувањето на животни во шинскиот развод.

Спроводниците на шински развод, по правило, треба да се изработени од металот од кој е изработена и другата електрична инсталација на зградата.

Член 100

Шинскиот развод треба да е конструиран така што да не дојде до додатни загуби во кукиштето.

Член 101

Металното кукиште на шинскиот развод треба да е опфатено со мерка за заштита од превисок напон на допир што е применета во соодветната инсталација на зградата.

Не се смета дека пластифицираното метално кукиште на шински развод има заштитно изолирање.

X. РАЗВОДНИ ОРМАНИ И ТАБЛИ ВО ЗГРАДИ

Член 102

Разводните ормани и табли (плочи) од општо значење (наменети за разведување нагорни водови, за сигнални уреди, за нужно светло, за напојување лифтови и хидрофори, и заеднички простории на зградата, за мерни уреди за два или повеќе станови и сл.) треба да се постават во лесно достапни и ненаселени простории на зградата.

Член 103

Разводни ормани и табли со мерни и други уреди не смеат да бидат поставени во простории во кои се изложени на влага, испарувања, потиснати и слични температури, механички потреси и сл. кои можат да влијаат врз исправната работа на мерните и други уреди.

Член 104

Разводни ормани и табли не смеат да бидат изработени од запални материјали (на пример од дрво). Во суви простории е дозволена употреба на дрво за изработка на врати и рамови на ормани.

Член 105

Вратите на разводните ормани од општо значење според член 106 на овој правилник треба да имаат брави. За другите разводни ормани важи одредбата од точка 17.12 на Прописите за електроинсталациите во згради.

Член 106

При изборот на пресеците и типот на спроводниците за изработка на врски во разводни ормани и табли треба да се води сметка за очекуваните струјни оптоварувања и за механичките напрегања (остри кривини на спроводниците).

Член 107

Приклучоците на фазни, неутрални и заштитни спроводници треба да се изведуваат така што да можат поединечно да се исклучат и лесно да се распознаат на кое струјно коло му припаѓаат.

Забрането е продолжување на спроводниците и изработка на споеви со „фуксување“.

Член 108

Ако не е предвидено издвојување на струјни кола за лифт, нужно светло, хидрофор, сигурносно обезбедување од крајби и сл. во приклучна кабелска кутија, тоа треба да се изведува во разводен орман односно табла според член 6 на овој правилник.

Член 109

Метални разводни ормани и табли во зграда треба да се опфатени со заштита од превисок напон на допир која е применета во електричната инсталација на зградата. Спојните места на металното кукиште на разводни ормани и табли треба да се изведуваат така што да претставуваат една спроводна целина (варење, назабени подметки и сл.).

Не се смета дека пластифицираните метални разводни ормани и табли имаат заштитно изолирање.

Член 110

Врз разводните ормани и табли во згради треба да се применуваат и одредбите на оддел 17. од Прописите за електроинсталациите во згради.

XI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 111

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат одредбите од главата 25 „Куќен приклучок“ на Техничките прописи за изведување електроенергетски инсталации во згради (Додаток на „Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/66), кој е составен дел од Правилникот за техничките мерки и за условите за изведување електроенергетски инсталации во згради („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/66).

Член 112

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

10 бр. 1921
20 мај 1974 година
Белград

Сојузен секретар
за стопанство,

Бошко Димитриевиќ, с. р.

659.

Врз основа на член 35 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/72), во врска со член 2 од Законот за девизно работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/72, 71/72 и 52/73), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ И НАПЛАТУВАЊЕ ВО РАБОТЕЊЕТО СО СТРАНСТВО

1. Плаќањето и наплатувањето во работењето со странство се врши во девизи или во динари согласно со одредбите од Одлуката за условите и начинот на стекнување и користење на динарските побарувања на странски лица („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/72).

2. Плаќањето и наплатувањето во работењето со земјите од конвертибилното подрачје со кои е склучен платен или друг меѓународен договор, се врши во девизата која е договорена со земјата од која се увезуваат стоките и услугите односно во која се извезуваат стоките и услугите, а може да се врши и во други конвертибилни девизи ако е постигната спогодба за такво плаќање односно наплатување помеѓу деловните партнери.

Плаќањето и наплатувањето во работењето со земјите од конвертибилното подрачје со кои не е склучен платен или друг меѓународен договор, се врши во која и да е конвертибилна девиза.

3. По исклучок од точка 2 на оваа одлука, Народната банка на Југославија ќе одреди, ако го бараат тоа исклучителните околности кои можат да влијаат неповолно врз платниот биланс и состојбата на девизните резерви, плаќањето или наплатувањето во одредена конвертибилна девиза привремено да се врши само со земјите со кои е предвидено со платен или друг меѓународен договор плаќање и наплатување само во таква девиза.

4. Плаќањето и наплатувањето во работењето со земјите со кои е склучен договор за клириншки начин на плаќање, се врши согласно со договорот и во пресметковната валута предвидена со тој договор.

5. Народната банка на Југославија може, на образложено барање на домашно лице, да одобри плаќање и наплатување да се изврши во друга валута од валутата пропишана во точ. 2 и 4 на оваа одлука.

6. Упатство за спроведување на оваа одлука дава Народната банка на Југославија.

7. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 44
8 јули 1974 година
Белград

Го заменува претседателот
на Советот на гувернерите
вицегувернер
на Народната банка
на Југославија,
Јошко Штрукељ, с. р.

660.

Врз основа на член 17 став 3, член 18 и член 62 точка 2 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/72), во врска со одредбите на глава III оддел 3 од Резолуцијата за основите на политиката на општествено-економскиот развој на Југославија во 1974 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/73) и точ. 3, 5, 10 и 13 од Заедничките основи на кредитната политика во 1974 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/74), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРКИТЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1974 ГОДИНА

1. Во Одлуката за мерките за спроведување на кредитната политика во 1974 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/74 и 33/74) во точка 6 по став 4 се додава нов став 5, кој гласи:

„Процентот од 30% од одредбата под 5 на став 2 на оваа точка се зголемува само во III тримесечје на 40%, со тоа што се банките должни износот на зголемувањето на кредитот што ќе го добијат со примена на процентот од 40% да ѝ го вратат на Народната банка на Југославија, и тоа: 50% до крајот на ноември и 50% до крајот на декември 1974 година.“

Во точка 9 став 4 процентот: „20“ се заменува со процентот: „50“.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 45
8 јули 1974 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка
на Југославија,
Бранислав Чолановиќ, с. р.

661.

Врз основа на член 26 став 1 точка 1 од Законот за кредитните работи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/72 и 6/74), во согласност со Сојузниот извршен совет, Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ПОЛАГАЊЕ ДЕПОЗИТ ПРИ УВОЗОТ ОД СТРАНСТВО НА КРЕДИТ НА СУРОВИНИ, РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ И СТОКИ ЗА ЛИЧНА ПОТРОШУВАЧКА

1. Организациите на здружениот труд што во согласност со важечките прописи увезуваат од странство на кредит сировини и репродукциони материјали што се плаќаат со девизни средства според режимот „ЛБ“ (слободен увоз), должни се за време на траењето на кредитната обврска да држат кај народните банки на републиките или народните банки на автономните покраини депозит во динари.

Депозитот од став 1 на оваа точка останува кај народните банки на републиките или народните банки на автономните покраини до намиравањето на кредитната обврска.

На депозитот од став 1 на оваа точка не се плаќа камата.

2. Депозитот од точка 1 на оваа одлука се полага пред поднесувањето на пријавата за склучената кредитна работа.

Народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини нема да прифатат пријави за склучена кредитна работа ако организациите на здружениот труд не поднесат доказ за положениот депозит.

3. Депозитот од точка 1 на оваа одлука се полага во височина од 25% од износот на кредитот од пријавата за склучената кредитна работа, во динарска противвредност по средниот (дневен) курс што е во важност на денот на задолжувањето на жиро-сметката на корисникот на кредитот.

4. По исклучок од точ. 2 и 3 на оваа одлука, депозит не се полага во случаи на:

1) увоз на кредит на опрема, делови и други репродукциони материјали за вградување во објекти и бродови кои се извезуваат во странство;

2) увоз од странство на кредит на основни сезонски сировини што се врши за сметка на Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи и на Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи, под услов увозот да се врши од земјите производители на тие производи;

3) увоз на кредит на сировини и други репродукциони материјали од списокот што ќе го утврди Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, во спогодба со Народната банка на Југославија, а во согласност со Сојузниот извршен совет;

4) увоз на стоки на кредит во рамките на договор за долгорочна производствена кооперација со странство, под услов договорот за долгорочна производствена кооперација да е регистриран на пропишан начин;

5) враќање влог на странски партнер по истекот на договорот за заедничко вложување, кога вредноста на влогот била внесена во сировини или во репродукциони материјали, под услов да е предвидено во договорот за заедничко вложување, регистриран на пропишан начин, вредноста на влогот при враќањето да се претвори во кредитен однос.

При остварувањето на одлечението од одредбата под 1 став 1 од оваа точка, организациите на здружениот труд се должни кон пријавата за регистрација на склучената кредитна работа да приложат:

— копија или фото-копија од пријавата за склучената работа на извоз што ја прифатила надлежната девизна документарна контрола;

— одлука или друг акт на органот на управување со организацијата на здружениот труд со кој се утврдува намената на опремата и на другите репродукциони материјали што се увезуваат на кредит.

5. Организациите на здружениот труд, што увезуваат на кредит сировини и репродукциони материјали чиј увоз е регулиран врз основа на глобална девизна квота, стоковен контингент, девизен контингент, со издавање увозна дозвола или со давање согласност за увоз, должни се при регистрацијата на пријавата за склучената кредитна работа да ги товарат расположивите права на увоз и плаќање за износот на главницата.

По исклучок од одредбата на став 1 на оваа точка, за кредитите што се користат за увоз на опрема, делови и други репродукциони материјали за вградување во објекти и бродови што се извезуваат во странство, девизното покритие се товари при предавањето на пријавата за склучената работа на увоз на надлежната девизна документарна контрола.

Девизите за плаќање камата и трошоци по увозот на сировини и репродукциони материјали на кредит по стоковен контингент, дозвола или по согласност, како и според режимот на долгорочна производствена кооперација, организациите на здружениот труд ги купуваат од овластената банка за динари.

По кредитните работи во рамките на долгорочна производствена кооперација чие извршување е во тек, износите на порано платените камати можат да им се вратат на изворите од кои е намирена каматата.

Потребните девизни средства за плаќање камата и трошоци при увозот на кредит според режимот на глобална девизна квота или девизен контингент, ор-

ганизацијата на здружениот труд ги обезбедува со тоаарење на девизните права според тој режим при доставувањето на регистрација на пријавата за склучената кредитна работа.

6. Ако се користи странски банкарски кредит или финансиски кредит заради плаќање стоки од точка 1 на оваа одлука, депозитот се полага на начинот одреден со оваа одлука.

7. Народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини нема да прифатат пријави за склучена кредитна работа ако се увезуваат на кредит стоки за лична потрошувачка.

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за полагање депозит при увозот од странство на кредит на сировини, репродукциони материјали и стоки за лична потрошувачка („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/72, 61/72 и 4/73).

9. Техничко упатство за примена на оваа одлука дава Народната банка на Југославија.

10. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 50

9 јули 1974 година

Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка
на Југославија,
Бранислав Чолановиќ, с. р.

662.

Врз основа на член 33 став 1 од Законот за Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/72, 23/72, 33/72, 39/72, 55/72, 63/72 и 71/72), генералниот директор на Службата на општественото книговодство на Југославија пропишува

У П А Т С Т В О

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА УПАТСТВОТО ЗА ОТВОРАЊЕ И УКИНУВАЊЕ НА ЖИРО-СМЕТКИ И ДРУГИ СМЕТКИ НА КОРИСНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА КАЈ СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО

1. Во Упатството за отворање и укинување на жиро-сметки и други сметки на корисници на општествени средства кај Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/73 и 15/74) по точка 6 се додаваат назив на нова глава и една нова точка, кои гласат:

„IIIа. Проодни сметки за собирање на реализација

6а. Основните и други организации на здружениот труд можат кај Службата да отвораат проодни сметки за собирање на реализација за единиците во нивниот состав, ако е тоа предвидено со самоуправната спогодба на организациите на здружениот труд, односно на заедниците на основните организации на здружениот труд.

Ако е тоа предвидено со самоуправната спогодба од став 1 на оваа точка, проодни сметки за собирање на реализација можат да имаат и основните организации на здружениот труд ако немаат своја жиро-сметка кај Службата.

Средствата на сметките од ст. 1 и 2 на оваа точка не можат да се користат за редовно работење пред да се пренесат на жиро-сметка.

Преносот на средствата од проодните сметки за собирање на реализација на жиро-сметката за ре-

довно работење Службата го врши најдоцна наредниот ден од денот на приливот на средствата.“

2. Во точка 22 во одредбата под 2 зборовите во заграда: „собирање на реализација,“ се бришат.

3. По исклучок, единиците на интересните заедници, на банките и на осигурителните организации ќе ги задржат постојните жиро-сметки до рокот кога тие заедници, банки и организации треба да се организираат според законите што ќе се усогласат со Уставот на СФРЈ, со уставите на републиките и со уставите на автономните покраини.

4. На интересните заедници и на фондовите, формирани врз основа на закон или друг пропис, можат да им се отвораат жиро-сметки и без нивното запишување во регистар, ако ѝ поднесат на организационата единица на Службата потребна документација (акт за основање, статут, самоуправна спогодба и др.).

Постојните жиро-сметки на корисниците од став 1 на оваа точка и на нивните работни заедници ќе се задржат и натаму до рокот што ќе биде одреден за нивното запишување, во регистар во прописите за запишувањето во регистар на интересните заедници и на фондовите.

5. На интересните заедници, односно на фондовите основани врз основа на самоуправни спогодби или посебни договори склучени помеѓу основните организации на здружениот труд, чие основање не е изречно пропишано, можат да им се отвораат жиро-сметки само ако се регистрирани кај надлежниот орган.

По исклучок, за корисниците од став 1 на оваа точка, кои веќе имаат жиро-сметка, а кои не се регистрирани, рокот од точка 23 став 1 на Упатството за отворање и укинување на жиро-сметки и други сметки на корисници на општествени средства кај Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/73 и 15/74) — се продолжува до 31 декември 1974 година.

6. Работните заедници на организациите на здружениот труд, на банките, на осигурителните организации и на интересните заедници, можат да имаат жиро-сметка кај Службата, ако е тоа предвидено со самоуправна спогодба склучена помеѓу тие организации, банки односно заедници.

7. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

20 бр. 1/37-2
2 јули 1974 година
Белград

Генерален директор
на Службата на
општественото
книговодство на
Југославија,
Антон Полајнар, с. р.

663.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ДЕТЕРГЕНТИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 16 април 1974 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за детергенти, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

	Дин/kg
1) детергенти за перење во суперавтомати:	
а) во кутии	до 16,70
б) во ринфуза	до 15,00
2) детергенти за фино перење, во кутии до	18,00
3) универзални детергенти:	
а) во кутии	до 13,50
б) во ринфуза	до 12,10
4) детергенти за рачно перење:	
а) во кутии	до 12,50
б) во ринфуза	до 11,00
5) детергенти за перење садови:	
а) во прав	до 14,50
б) течен	до 14,50
6) детергенти за претперење:	
а) во кутии	до 16,00
б) во ринфуза	до 14,40

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производителите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите, што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 644 од 9 јули 1974 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Сагониа“ — Осиек, „Златорог“ — Марибор, „Лабуд“ — Загреб, „Албус“ — Нови Сад, „Мерима“ — Крушевац и „Охис“ — Скопје.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 63 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

664.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ТРЕБЕР, СЛАД И ЗА СЛАДНИ НИКУЛЦИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 16 април 1974 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за трепер, слад и за сладни никулци, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

	Дин/kg
1) трепер:	
а) мокар	до 0,30
б) сушен	до 1,60
2) слад за производство на пиво, пакуван во вреќи од 50 kg. нето:	
а) од денот на влегувањето во сила на оваа спогодба до 30 август 1974 година	до 3,65
б) од 1 септември 1974 година	до 4,65

Ако набавната цена за калибриран јачмен според фактурата на продавачот е поголема од 1,95 дин/kg цената за слад од одредбата под а) под 2) на став 1 од оваа точка (3,65 дин/kg) може да се зголеми за износот на разликата помеѓу продажната цена за јачмен и цената од 1,95 дин/kg

3) сладни никулци до 1,80 дин/kg

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите, што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 477/1 од 10 јули 1974 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: 29 производители потписници на Спогодбата.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 46 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

665.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЈАГЛЕНОВ ПРАВ И ЗА КАРБОФИЛ

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите на 23 април 1974 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за јагленов прав и за карбофил, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

	Дин/т
1) јагленов прав LP-1 и LP-2	1.700
2) карбофил Gi	1.900

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите, што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 20 од 29 јуни 1974 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: „Кварц“ — Влашко Поле.

Претставници на купувачите-потрошувачи: ФОВ Белград, Ливница — Кикинда, ИМР-Белград, „Радијатор“ — Зрењанин и Индустија гуме — Рума.

666.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА РЕНДГЕН АПАРАТИ И ЗА УРЕДИ И ПРИБОР ЗА ТИГ АПАРАТИ

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите на 18 април 1974 година

склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за рендген апарати и за уреди и прибор за тиг апарати, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, во просек до 26% а според Ценовникот кој е составен дел на Спогодбата.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите, што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 193 од 11 јули 1974 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: ЕИ — Фабрика рендген апарата — Ниш.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 10 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

667.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ИСТЕГНАТИ МЕТАЛИ

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите на 10 април 1974 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за истегнати метали, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, и тоа:

1) за истегнати метали од алуминиумски лим	— до 11,36%
2) за истегнати метали од топлова-лаз лим	— до 18,72%
3) за истегнати метали од ладно-вазан лим	— до 32,00%

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите, што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 67 од 25 јуни 1974 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 мај 1974 година.

Претставник на производителот: Металуршки комбинат „Железара Сисак“ — Сисак

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Метал“ — Бања Лука, „Металка“ — Љубљана, „Меркур“ — Крањ, „Ковинотехна“ — Цеље, „Грамаг“ — Загреб, „Техномеркур“ — Карловац, „Копалоник“ — Белград, „Технопромет“ — Белград, „Бродоматеријал“ — Риека, „Јеклотехна“ — Марибор, „Техногвожар“ — Нови Сад, „Валкан“ — Нови Сад, „Металсервис“ — Белград, „Бродомеркур“ — Сплит, „Звијезда“ — Загреб и „Желпох“ — Загреб.

668.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЗАШТИТНИ РЕЛЕИ, СИГНАЛНИ РЕЛЕИ, РЕЛЕИ ЗА АВТОМАТИКА И ЗА КЛАВИШИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 8 мај 1974 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за заштитни релеи, сигнални релеи, релеи за автоматика и за клавиши, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, во просек до 29%, а според ценовниците кои се составен дел на Спогодбата.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите, што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 222 од 8 јули 1974 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Искра“ — Край и „Електротимок“ — Заснар.

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Радиоелектро“ — Белград, „Електротехна“ — Белград, „Електроопскрба“ — Загреб, „Електроматеријал“ — Риека, „Електронабава“ — Љубљана, „Електротехна“ — Љубљана, „Југотехника“ — Љубљана, „Фероелектро“ — Сараево и „Рибар“ — Охрид.

669.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА СВРТНИЦИ И ЗА КОЛОСЕЧНИ ВРСКИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 9 април 1974 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за свртници и за колосечни врски, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, во просек до 22%, а според Ценовникот кој е составен дел на Спогодбата.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите, што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 397 од 24 јуни 1974 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: МИН — Ниш, ЖТП — Загреб и „Блок Сигнал“ — Ниш.

Претставници на купувачите-потрошувачи: ЖТП — Белград, ЖТП — Љубљана, ЖТП — Загреб, ЖТП — Сараево, ЖТП — Скопје и Технопромет — Белград.

По извршеното споредување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Правилникот за измени и дополненија на Правилникот за начинот и постапката за утврдување на вредноста на залихите и на исправката на вредноста на залихите и на финансискиот резултат за делот на ненаплатеното побарување над одреденото време („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/74), се поткрала долунаведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ЗАЛИХИТЕ И НА ИСПРАВКАТА НА ВРЕДНОСТА НА ЗАЛИХИТЕ И НА ФИНАНСИСКИОТ РЕЗУЛТАТ ЗА ДЕЛОТ НА НЕНАПЛАТЕНОТО ПОБАРУВАЊЕ НАД ОДРЕДЕНОТО ВРЕМЕ

Во член 13а став 2 од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на вредноста на залихите и на исправката на вредноста на залихите и на финансискиот резултат за делот на ненаплатеното побарување над одреденото време, што е додаден со член 5, наместо зборовите: „од денот на втасањето за наплата“ треба да стои: „од денот на издавањето на фактурата“.

Од Сојузниот секретаријат за финансии, Белград, 12 јули 1974 година.

УКАЗИ

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателот на Републиката донесува

УКАЗ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО АРАПСКАТА РЕПУБЛИКА ЈЕМЕН

I

Се назначува

Лазар Живуљ, извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Државата Кувајт и за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Арапската Република Јемен, со седиште во Кувајт.

II

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 10

19 јуни 1974 година
Белград

Претседател
на Републиката.
Јосип Броз Тито, с. р.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 40 од Законот за Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/74), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ШЕФ НА КАБИНЕТОТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ**

За шеф на Кабинетот на претседателот на Сојузниот извршен совет се назначува Кадир Алијаџиќ, потсекретар во Сојузниот извршен совет.

Е. п. бр. 343

13 јуни 1974 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биџиќ, с. р.

Врз основа на член 40 од Законот за Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/74), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ**

За советник на Сојузниот извршен совет се назначува д-р Милан Тркуља, потсекретар во Извршниот совет на САП Војводина.

Е. п. бр. 344

5 јуни 1974 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биџиќ, с. р.

Врз основа на член 40 од Законот за Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/74), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ**

За советник на претседателот на Сојузниот извршен совет се назначува д-р Берислав Блажевиќ, самостоен советник во Сојузниот извршен совет.

Е. п. бр. 360

20 јуни 1974 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биџиќ, с. р.

Врз основа на член 40 од Законот за Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/74), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ**

За советник на претседателот на Сојузниот извршен совет се назначува Мирјана Поповиќ, самостоен советник во Сојузниот извршен совет.

Е. п. бр. 361

20 јуни 1974 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биџиќ, с. р.

Врз основа на член 40 од Законот за Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/74), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ**

За советник на претседателот на Сојузниот извршен совет се назначува Наим Курт, самостоен советник во Сојузниот извршен совет.

Е. п. бр. 362

20 јуни 1974 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биџиќ, с. р.

Врз основа на член 40 од Законот за Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/74), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ**

За советник на претседателот на Сојузниот извршен совет се назначува Никола Чичановиќ, самостоен советник во Сојузниот извршен совет.

Е. п. бр. 363

20 јуни 1974 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биџиќ, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на Уставниот амандман XXXVII то-
чка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија одлучува да се одликуваат:

— за особени заслуги и постигнати успеси во
работата од значење за социјалистичката изградба
на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРНИ
ЗРАЦИ

Марлот-Шуштар Јанеза Тончка, Шуштар Ја-
неза Марија;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРНА
СВЕЗДА

Краљ Мартина Марјан, Рамовш Игнаца Бого-
мир;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Рибарић Миха Антон;

— за особени заслуги во развивањето и реали-
зирањето на концепцијата на општонародната од-
брана и за успеси во издигањето на воено-струч-
ното знаење и борбената готовност на нашите гра-
ѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ
МЕЧЕВИ

Крагуљ Петра Милан, Смирке Антона Драго;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ
МЕЧЕВИ

Фехимовић Сулејмана Асим, Кобентар Албина
Марјан, Махновић Франца Змаго, Мировић Миле Ми-
ливоје, Плибершек Алојза Алојз;

— за заслуги и постигнати успеси во работата
на општонародната одбрана

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Артнак Франца Бранко, Авбел Јоже Јоже,
Градишар Јанеза Војко, Јерковић Бранка Небојша,
Јершан Славка Иван, Karmelutti Ivana Tomislav,
Крегар Алојза др Векослав, Кунстел Иве Јанез,
Мицулинич Џирила Душан, Полак Бојана Стјенка,
Поштуван Франца Антон, Седан Матије Франц,
Шилц Јанеза Јанез, Затлер Петера Винко.

Бр. 1
5 јануари 1974 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

654. Одлука за работата во смени, односно за интензитетот на користењето на основните средства кој му одговара на користењето на средствата во одреден број смени — — — — —	1193
655. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за одредување на максималните цени за масло за јадење и за маслени сачми и погачи — — — — —	1197
656. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за износот и за условите за давање компензација на име разлика во цената на вештачките ѓубриња — — —	1197
657. Правилник за образецот на легитимацијата на овластените службени лица на Сојузниот секретаријат за внатрешни работи — — — — —	1197
658. Правилник за техничките нормативи за проектирање и изведување електрични приклучоци и ормани во згради — — —	1199
659. Одлука за регулирање на начинот на плаќање и наплатување во работењето со странство — — — — —	1210
660. Одлука за измена и дополнење на Одлуката за мерките за спроведување на кредитната политика во 1974 година — —	1210
661. Одлука за полагање депозит при увозот од странство на кредит на суровини, репродукциони материјали и стоки за лична потрошувачка — — — — —	1210
662. Упатство за измена и дополнење на Упатството за отворање и укинување на жиро-сметки и други сметки на корисници на општествени средства кај Службата на општественото книговодство —	1211
663. Спогодба за промена на затечените цени за детергенти — — — — —	1212
664. Спогодба за промена на затечените цени за требер, слад и за сладни никулци —	1212
665. Спогодба за промена на затечените цени за јагленов прав и за карбофил — —	1213
666. Спогодба за промена на затечените цени за рендген апарати и за уреди и прибор за тие апарати — — — — —	1213
667. Спогодба за промена на затечените цени за истегнати метали — — — — —	1213
668. Спогодба за промена на затечените цени за заштитни релеи, сигнални релеи, релеи за автоматика и за клавиши — — —	1214
669. Спогодба за промена на затечените цени за свртници и за колосечни врски — —	1214
Исправка на Правилникот за измени и дополненија на Правилникот за начинот и постапката за утврдување на вредноста на залихите и на исправката на вредноста на залихите и на финансискиот резултат за делот на ненаплатеното побарување над одреденото време — — —	1214
Укази — — — — —	1214
Назначувања и разрешувања — — —	1215
Одликувања — — — — —	1216
Меѓународни договори — — — — —	161

Издавач: Новинска установа Службен лист на СФРЈ, Белград, Јована Ристиќа 1. Пошт. фах 226.
— Директор и главен и одговорен уредник Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 —
Печати Београдски издавачко-графички завод, Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17